



БАРАЊЕ

за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност

Единствен даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Датум и број на прием

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

- Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход
- Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен пашален нето доход

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ (наведи ја шифрата на дејноста од според НКД рев.2)

Шифра	Дејност
<input type="text"/>	<input type="text"/>

В. ЗАПИШАН ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАН) ВО ПЕРИОДОТ

- а) заклучно со февруари 2019 година
- б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Г. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА СУБВЕНЦИЈА

- Април 2020
- Мај 2020

Д. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Изјавувам дека ги исполнувам условите за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства

- а) Приходите во месец март 2020 година се намалени повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од самостојна дејност во 2019 година
- б) Приходите за месец април 2020 година или месец мај 2020 година се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени од самостојна дејност во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година
- в) Просечните приходи за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните приходи за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година се намалени за најмалку 30%
- г) Остварениот нето доход пред оданочување за 2019 година е помал од 478.800 денари
- д) Утврдениот годишен пашален нето доход за 2019 година е помал од 478.800 денари
- е) За времетраење на финансиската поддршка согласно Уредбата и четири месеци после нејзиното престанување, нема да престанам со вршење на дејност

Ѓ. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

- Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на поднесување	<input type="text"/>
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме	<input type="text"/>	Датум на поднесување	<input type="text"/>
ЕМБГ	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>		

Врз основа на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на финансиски средства за месеците **април и мај** 2020 година, за остварување на правото физичкото лице кое врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок <https://e-pdd.ujp.gov.mk>, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно начинот на оданочување на остварен доход од вршење на самостојна дејност. Доколку оданочувањето е според вистински доход се одбира "Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход", доколку пак, оданочувањето е според годишен утврден пашален нето доход се одбира "Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен пашален нето доход".

Б. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барателот.

В). ЗАПИШАН ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАН) ВО ПЕРИОДОТ - се означува периодот во кој е извршен упис на дејноста во соодветен регистар:

- а) заклучно со февруари 2019 година
- б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Г. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА СУБВЕНЦИЈА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.

Д. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход, ги означува полињата а) или б), или в) г) и д),

Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен пашален нето доход ги означува полињата д) и г).

Ѓ. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.